



Сектор за управен
и инспекциски надзор

Sektori i Mbikëqyrjes
Administrative dhe Inspektuese

57/10/11/11/11

ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор
Ип 1 бр. 57-63
Датум: 29.08.2023 година

Инспекциски знак	
Рок на чување:	год.
20	гсд.
Потпис:	

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор

Назив на субјектот на надзор		
Седиште/адреса на субјектот		
Адреса за е-пошта		
Телефон		
Матичен број на субјектот		
Даночен број на субјектот		
Број на жиро сметка на субјектот		
Банка депонент		
Одговорно лице на субјектот:		
Име и презиме:	Телефон	Е-пошта

2) Податоци за инспекцискиот надзор

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. <u>ВОНРЕДЕН</u>	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор	25.08.2023 г.	Време на почеток на инспекцискиот надзор	11.30
Датум на завршување на инспекцискиот надзор	29.08.2023 г.	Време на завршување на инспекцискиот надзор	11.00
Назив на објектот каде се врши надзорот	Службени простории на Секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура во објект Нова Македонија		
Главна дејност на субјектот на надзорот	/		
Адреса на објектот каде се врши надзорот			

Сектор за управен
и инспекциски надзорSektori i Mbikëqyrjes
Administrative dhe Inspektuese

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на: Налогот од раководителот на Секторот за управен и инспекциски надзор во Министерството за култура бр. 57-63 од 15.08.2023 г., а во врска со Иницијативата од Секторот за дејности од областа на културата и уметноста бр. 21-6953/1 од 10.07.2023 година, во којашто е наведено дека „корисникот има доставено наративен и финансиски извештај за реализација на проектот, но потребно е да се провери наменското трошење“, особено за намената „техника“, како и за впишаните износи за персонален данок, во прилог на извештајот има доставено фотографии за одржан концерт, но не може со сигурност да се утврди дека навистина концертот се одржал во 2023 година и непозната е локацијата на концертот“. Надзорот е предвиден и во Месечниот план за работа на Секторот за управен и инспекциски надзор во Министерството за култура на РСМ за месец август 2023 година, бр. 57-188/8 од 04.08.2023 година.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од: [REDACTED] помошник инспектор во Секторот за управен и инспекциски надзор на Министерството за култура (во натамошниот текст: СУИН на МК).

5) Предмет на вонредниот инспекцискиот надзор е спроведувањето на обврските од член 68 од Законот за културата, односно наменското користење на авансно преведените средства од Буџетот на РСМ, преку МК за реализација на проектот „Концерт А капела (Koncert Akapella)“ (авансно преведени 120.000 денари од вкупно доделените 150.000 денари), согласно со Договорот бр. 21-2490/1 од 08.03.2023 г., како и постапување по обврската во рок од еден месец, сметано од денот на завршувањето на проектот, на соодветен образец до МК, да биде доставен наративен и финасиски извештај за неговата реализација.

Основ: член 82 став (1) и член 68 од Законот за културата („Сл. весник на РМ“ бр. 31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18) и член 71 став (1) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на РСМ“ бр. 102/2019)

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор не се употребени листи за проверка од причина што е во прашање вонреден инспекциски надзор.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзорот беше претставуван од:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор беше присутен и Зулчифли Зиба, како професионален консултант на проектот.

9) Инспекторот кој го изврши инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, ги презентираше целите и предметот/опфатот на инспекцискиот надзор и ги објасни правата и обврските на субјектот на надзорот.

10) При инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдената фактичка состојба:

10.1.- По поднесената Пријава бр. УП1 -2276/2022 од 24.11.2022 г. на годишниот конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2023 г. од областа на музиката и музичко-сценската дејност, со Решение на министерот за култура УП1 бр. 2276/2022 од 15.02.2023 г., прифатен е проектот на корисникот „Концерт А капела (Koncert Akapella)“, а за негова реализација доделени се средства во износ од 150.000 денари.

- Врз основа на Решението на министерот за култура, склучен е Договор бр. 21-2490/1 од 08.03.2023 г., со којшто одобрени се средства од Буџетот на РСМ, преку МК, во вкупен износ од 150.000 денари, наменети за реализација на „Концерт А капела (Koncert Akapella)“, и тоа за следните намени: сместување, транспорт, техника, хонорар.

Корисникот [] доставил Барање за преведување на средства за проектот, завадено во МК под бр. 21-2490/2 од 19.04.2023 г., со Оперативен и финансиски план за користење на одобрените буџетски средства (со намена за хонорар за координатор на проектот [] - 30.000 денари и за професионалниот консултант [] - 70.000 денари; за транспорт - 20.000 денари; сместување - 20.000 денари и техника 10.000 денари), како и Изјава за наменско користење на средствата, согласно со обврската од член 3 став (1) од Договорот со МК.

- Врз основа на Решението за преведување на средства бр. 21-2490/3 од 02.05.2023 година, од МК преку Авторската агенција Веда ДООЕЛ на корисникот [] за проектот „Концерт А капела (Koncert Akapella)“, му е исплатен прв дел од средствата бруто износ од 120.000 денари, односно нето износ од 110.322 денари.

Сектор за управен
и инспекциски надзорSektori i Mbikëqyrjes
Administrative dhe Inspektuese

10.2.- Согласно со обврската од членот 68 став (3) од ЗК, како и член 9 став (1) од Договорот со МК, на соодветен образец до МК да биде доставен наративен и финасиски извештај за реализацијата на проектот, при надзорот е утврдено дека корисникот [REDACTED] доставил Наративен и финансиски извештај којшто во МК е заведен под бр. 21-6745/1 од 05.07.2023 година. Во Извештајот е наведено дека е реализиран концерт насловен „Концерт А капела (Koncert Akapella)“, на ден 15.06.2023 година во Центарот за културата „Браќа Минадиновци“ во Струга, во времетраење од околу 1 час и 30 минути. Кон Извештајот се приложени:

- 3 фотографии од концерт (од коишто не може да се утврди каде и кога е одржан);
- Фактура бр.10 од ТД Еуро Линија Дооел за услуги за превоз количина 1, на износ од 8.000 денари на ден 21.06.2023 година;
- Фактура бр. 100-15 од КЕАБ ПРЕСТИЗ 94 ДООЕЛ, за нокевање со доручек за количина 2, на износ од 5.000 денари за ден 19.06.2023 година;
- Фактура бр. 301/4 од ОН Стаге Продукција Дооел за изнајмување на техничка опрема (Бина), на износ од 10.500 денари од 20.06.2023 година, и техничка спецификација на ден 15.06.2023 година за: сателит-4 пар, бас-пар, микрофони за хор-8 пар, осветлување – 4 пар, миксета -1;
- Договор склучен на ден 13.04.2023 година во Струга помеѓу (нарачател) и [REDACTED] (извршител), предмет на договорот : хонорар за изведувачи, учесници на концертот во склоп на проектот Акапела, како професионален консултант, на износ од 70.000 денари.
- Банков извод од НЛБ Банка АД Скопје, трансакциска сметка на [REDACTED] од 21.06.2023 година за исплатени средства и тоа : 5.000 денари исплатени на КЕАБ ПРЕСТИЗ 94 ДООЕЛ за нокевање со доручек; 8.000 денари исплатени на ТД Еуро Линија Дооел за услуги за превоз; 10.500 денари исплатени на ОН Стаге Продукција Дооел за изнајмување на техничка опрема (Бина), и 70.000 денари исплатени на трансакциска сметка на [REDACTED] за хонорар.

Сметајќи од доставениот Извештај со фотографиите и документите, не може со сигурност да се утврди дека концертот е одржан во 2023 г., Секторот за дејности од областа на културата и уметноста, со Иницијативата бр. 21-6953/1 од 10.07.2023 г. побара вршење на вонреден инспекциски надзор врз работењето на корисникот [REDACTED] во однос на реализацијата на проектот.

10.3.- При надзорот од страна на инспекторот е констатирано дека проектот „Концерт А капела (Koncert Akapella)“ не е реализиран, затоа што од

Сектор за управен
и инспекциски надзорSektori i Mbikëqyrjes
Administrative dhe Inspektuese

корисникот [] не се презентирани веродостојни докази за негова реализација. Имено, при надзорот е утврдено дека сите фотографии презентирани како докази во Извештајот, не се фотографии од концертот „Концерт А капела (Koncert Akapella)“ туку се фотографии од Годишниот концерт на Државното Музичко Училиште Тодор Скаловски-Тетоец од Тетово одржан во 2018 година во салата на Центарот за култура „Браќа Миладиновци“ во Струга, истото утврдено со објавено видео на youtube-каналот на ден 19.04.2022 година, од годишниот концерт во 2018 година на Државното Музичко Училиште Тодор Скаловски-Тетоец. (линк: <https://www.youtube.com/@dmu-shshmstruga142>).

Дополнително испратен е емаил до Центарот за култура „Браќа Миладиновци“ во Струга со барање за одговор дали на ден 15.06.2023 година во 18.30 часот е одржан „Концерт А капела (Koncert Akapella)“ во Центарот за култура „Браќа Миладиновци“ во Струга во организација на физичкото лице []. На ден 22.08.2023 година од Центарот за култура „Браќа Миладиновци“ во Струга по емаил доставен е одговор во кој е наведено дека на ден 15.06.2023 година не е одржан концерт „А капела“ во организација на физичкото лице [] ниту имаат склучено договор ниту фактура со наведеното лице.

Оттука, со оглед дека при надзорот е утврдено дека проектот „Концерт А капела (Koncert Akapella)“ не е реализиран, наведените трошоци во финансискиот извештај од 150.000 денари за хонорар на координатор на проектот, хонорар на професионалниот консултант, транспорт, сместување, техника и персонален данок се сметаат за ненаменски потрошени.

Кога утврдените факти му беа презентирани на корисникот [] на 25.08.2023 г., тој изјави дека веднаш, уште во текот на надзорот ќе ги врати добиените средства од Министерството за култура во износ од 110.322 денари. На ден 29.08.2023 г. од страна на корисникот [] е презентиран доказ дека во Буџетот на РСМ, на соодветната програма на Министерството за култура, се вратени 110.322 денари со налог за јавни приходи (Образец ПП 50) Тутунска Банка АД Скопје, ПП експозитура Струга од 29.08.2023 г., пополнет на следниот начин: Назив на примач – Буџет на РСМ, Банка на примач – НБРМ, Трансакциска сметка –

Сметка на корисник []

Приходна шифра -

Програма - 00, Повикување на број задолжување - []

Цел на дознака – поврат на средства за []

за




Врз основа на утврдената фактичка состојба при вонредниот инспекциски надзор се констатира дека:

- Проектот „Концерт А капела (Koncert Akapella)“ не е реализиран, при што од корисникот [REDACTED] не се презентирани веродостојни докази за негова реализација, додека авансно преведените средства од страна на МК во износ од 110.322 денари (коишто првично се потрошени од корисникот за исплата на хонорари, транспорт, ноќевање и техника), во текот на надзорот се вратени во Буџетот на РСМ, на соодветната програма на Министерството за култура, за што е презентиран доказ - налог за јавни приходи (Образец ПП 50) од 29.08.2023 г., на износ од 110.322 денари.
- Оттука, имајќи предвид дека врз основа на утврдената фактичка состојба при вонредниот инспекциски надзор е утврдена неправилност од страна на корисникот [REDACTED] но утврдената неправилност е отстранета во текот на вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот ја запира постапката согласно со член 83 став (5) од Законот за инспекциски надзор.

Записникот од извршен вонреден инспекциски надзор ИП 1 бр. 57-63 од 29.08.2023 г. ќе биде доставен до Секторот за дејности од областа на културата и уметноста во МК, на увид и натамошно постапување.

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба е запознаен претставникот на субјектот на надзорот, кој НЕМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот за култура:	
Датум: 01.09.2023	08.2023 г.	Датум:	29.08.2023 г.